



БАРАЊЕ ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ТЕРЕН ЗА ХЕЛИКОПТЕР APPLICATION FORM FOR TERRAIN

Агенција за цивилно воздухопловство - Одделение за аеродромска инфраструктура
Civil Aviation Agency – Aerodrome infrastructure department

Ваш бр./Applicant No.:	АЦВ бр./CAA No.:		
Дата/Date:	Дата на прием/Date:		
Овој образец се поднесува, заедно со потребната документација во прилог, на адреса / The form shall be submitted together with accompanying documents to: Агенција за цивилно воздухопловство / Civil Aviation Agency Даме Груев 1, 1000 Скопје / Dame Gruev No.1, 1000 Skopje; e-mail: info@caa.gov.mk; тел./phone no.+389 2 3114-046; факс/fax: +389 2 3115-708			
1. Податоци за барателот (операторот) / Applicant Information (Helicopter Operator)			
Назив на операторот (физичко или правно лице) / Name of the Helicopter Operator (natural or legal person)			
Адреса на операторот / Address:			
Телефонски број / Phone/Mobile No.:			
Електронска пошта / e-mail:			
Лице за контакт / Contact person			
2. Податоци за хеликоптерот / Helicopter Information			
Тип на хеликоптер / Type:			
МТОМ (kg):			
3. Период на користење / period of use:			
<input type="checkbox"/> Single use	Од: / From:		До: / Until:
<input type="checkbox"/> Multiple use	Од: / From:		До: / Until:
6. Податоци за теренот / Terrain Data			
Локација (адреса, н.м....)/Location (address):			
Географски координати / WGS-84 Coordinates:	X:	Y:	Elevation:
Катастарска општина и КП број:			
7. Прилози / Attachments			
1. Согласност од сопственикот на земјиштето / Permission from the landowner	<input type="checkbox"/>		
2. Доказ за платена административна такса од 250ден. (само за плаќања од МК)	<i>Примач - Трезорска сметка Банка на примач - Народна банка на РМ Трансакциска сметка - 100000000063095 Уплатна сметка - 840 XXX 03161 (XXX е код на општината) Приходна шифра - 722313</i>		<input type="checkbox"/>
3. Доказ за платен надоместок од 50 евра, согласно член 20 од Тарифникот на АЦВ Payment of 50 euros, according to CAA Tariff, article 20	<i>За плаќања од МК: Цел на дознака: согласност со услови за градба. Назив на примач: Агенција за цивилно воздухопловство Банка на примач: НЛБ Тутунска банка Трансакциска сметка: 210066486490175</i> <i>For payments from abroad: Firm Name: Agencija za civilno vozduhoplovstvo Address: Dame Gruev No.1, Skopje IBAN Code: MK07210712000000310 Bank: NLB Tutunska Banka A.D.Skopje Mother Teresa 1, Skopje SWIFT: TUTNMK22</i>		<input type="checkbox"/>

Изјава на операторот на хеликоптер / Statement of the helicopter operator

- Изјавувам дека теренот ги задоволува условите од Член 5 и 6 од Правилникот за терени (Сл.весник бр.195/24) и дека теренот е соодветен во однос на типот и категоријата на хеликоптерот за планираните операции кои ќе се вршат согласно Правилникот за летечки операции.
I hereby declare that the terrain complies with the requirements of Articles 5 and 6 of the Regulation on terrains (Official Gazette No. 195/24) and that the terrain is in accordance with the type and category of the helicopter for the planned operations which will be conducted in accordance with the Regulation on Flight Operations.

Име и презиме на одговорното лице /Name and surname of the responsible person: _____

Потпис на одговорното лице / signature of the responsible person: _____

Датум и место / Date and place: _____

ВАЖНО
IMPORTANT:

Само пополнет и потпишан образец на барање со приложена документација се зема за обработка

Only completed and signed application form with submitted documents will be processed.

Дополнителни коментари во врска со барањето: / Additional comments regarding the request:

--

Само за употреба на Агенцијата за цивилно воздухопловство / Only for use by the Civil Aviation Agency

Пополнува овластен инспектор од Одделението за аеродромска инфраструктура

Усогласеност со условите:

Да

Не

Име и презиме на инспектор:

Датум:

Потпис и печат: